

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЈА 2017-2021

од Проф. д-р. Елизабета Србиновска Костовска

Универзитеска Клиника за кардиологија, Скопје

ТИМ

- Генерален секретар Проф. д-р. Маријан Бошевски
- Благајник Асс. д-р Ирена Митевска, Др.сци

Претседателство – во претседателство според статутот влегуваат Претседателот, секретарот, благајникот и 6 члена кои би биле делегирани од докторите од државните и/или приватните институции кои се занимаваат со кардиологија.

МИСИЈА

Македонското здружение по кардиологија (МЗК) има за **цел го намали кардиоваскуларниот морбидитет и морталитет во Република Македонија**, во согласност со напорот и насоките што ги дава Европското кардиолошко здружение (ESC), ценејќи ги локалните спесифичности на земјата.

Мисијата треба да ја реализира преку различни начини на едукација, конгреси, обавување на клиничка пракса, учество во национални и интернационално регистри и анкети. Во реализирањето на мисијата посебна улога треба да имаа работните групи на МЗК.

ВИЗИЈА

1. **Продолжување на добро воспоставената комуникација со телата од Европското кардиолошко здружение**
 - a. **Учество на Европски состаноци** предвидени од раководството на ESC
 - b. **Соработка во меѓународни регистри и анкети**
 - c. Учество во **ревизија на Водичи** за лекување на кардиоваскуларните заболувања
 - d. **Учество во ревизија на извадоци (абстракти)** за престоечките конгреси
 - e. **Учество во телата на работните групи**, предводени од Македонските преставници на работните групи

2. Продолжување на добро воспоставената **комуникација со други национални здруженија, соработка со нови здруженија**, организирање на заеднички средби за одреден проблем, заеднички работилници, сесии на национални и европски конгреси.
3. **Потврдување на постоечките работни групи и формирање на нови** во согласност со ESC.

На чело на работните групи би стоеле афирмирани кардиолози од различни институции во Република Македонија, кои во координација со Претседателството би работеле на едукација од областа на интерес, унапредување на клиничката пракса, развој на национални регистри, вклучување во интернационални регистри доколку постојат.

Програмата за работа ќе треба да се усогласи со мисијата и визијата на Европското здружение за кардиологија, или работна група која се занимава со соодветната патологија.

Покана и соработка со странски предавачи на одредени проблеми во рамките на активностите на работните групи, организирање состаноци, работилници, школи.

Работните групи од своите членови ќе формираат раководство (претседател, секретар) кое ќе се грижи за спроведување на зацртаните активности.

Работни групи ќе работат согласно со соодветните групи во Европското здружение, односно согласно нивната мисија:

- a. **Работна група за акутна кардиоваскуларна грижа**
- b. **Работна група за кардиоваскуларен имиџинг (сликовни техники)**
- c. **Работна група за срцева слабост**
- d. **Работна група за коронарна патофизиологија и микроциркулација**
- e. **Работна група за перкутани кардиоваскуларни интервенции**
- f. **Работна група за срцев рирам**
- g. **Работна група за превентивна кардиологија**
- h. **Работна група периферна артериска болест и аорта**
- i. **Работна група за кардиоваскуларна хирургија**

- j. **Работна група за адултни конгенитални срцеви мани**
 - k. **Работна група за миокардни и перикардни заболувања**
 - l. **Работна група за пулмонална циркулација и десна вентрикуларна функција**
 - m. **Работна група за валвуларни срцеви мани**
 - n. **Работна група за артериска хипертензија**
 - o. **Работна група за кардиоваскуларно сестринство**
 - p. **Работна група за тромбоза**
 - q. **Формирање на Работна група - Македонски кардиолози на иднината –**
доктори на специјализација, млади специјалисти, кои ќе комуницираат со Европските таканаречени кардиолози на иднината, едуцирајќи се од областа како супспецијалност, но и добивање на повеќе информации за грантови и можност за нивна апликација. Работни групи од кардиолозите на иднината би се формирале во зависност од бројот на доктори за одреден проблем. Би се формирал информативен пристап во рамките на веб страната на здружението.
 - 1. Македонски кардиолози на иднината за кардиоваскуларен имиџинг (веќе постои, и во минатиот период успешно се вклучи во еден Европски регистер за Ао стеноза)
 - 2. Генерални македонски кардиолози на иднината
 - 3. Интервентни македонски кардиолози на иднината
 - 4. **Македонското здружение по кардиологија ќе даде **подршка(препораки) за аплицирање на грантови од Европското кардиолошко здружение**** за едукација, добивање бесплатни котизации, и друг тип на грантови предвидени од ESC.

ESC го промени стилот за добивање на грантови во последните години, од комуникација со Националните здруженија за добивање на грантови, на лична апликација за било кој тип на грант.
- 5. Континуирана медицинска едукација**

- a. Формирање на комисија за континуирана медицинска едукација која треба да ја организира едукацијата во правец на унапредување на превенцијата од кардиоваскуларни заболувања, дијагноза и третман.
- b. E-learning – особено важно е обезбедување на едукативен материјал од работните групи кои ќе го постават на веб страната на здружението
- c. Преведување на нови водичи за третман на кардиоваскуларните заболувања, но и обновување на постоечките. Ќе покрене иницијатива за на обновување на постоечките на сајтот на Министерство за здравство

6. Организирање на

- a. **Национален конгрес на 4 години** во траење од 3-4 дена
- b. **Еднодневен Симпозиум** на одредена тема на секои 2 години
- c. **Соработна со фармацевтските куќи** за одреден третман на кардиоваскуларно заболување (нова насока во третман, нови лекови)
- d. **4-6 секциски состаноци годишно** на одредена актуелна тема (соработка со други здруженија, соработка со фармацевтските куќи). Термини во октомври, ноември, декември, март, април, мај, по потреба дефинирање и на други термини.
- e. **Зголемена едукативна активност, работилници со: клинички болници, приватните болници специјализирани за кардиоваскуларни заболувања** (Ацибадем Систина, Клиника Жан Митрев), Центарот за лекување и рехабилитација во Охрид, како и “8-ми септември” како институција со голем млад потенцијал. Давање на иницијатива за пријавување на активност од нивна страна со поддршка од МКЗ.
- f. Поддршка на секоја институција во **иницијативата за едукативен состанок, работилница.**
- g. **Превземање на активности на Светскиот ден на срцето** со Светската организација за срце.
- h. **Активности за Денот на срцева слабост** во соработка со Европското здружение за срце, **Денот на тромбоза, Денот на дијабетес** од аспект на кардиоваскуларната патологија (иницијатива која треба да потекне пред се од работните групи, други здруженија со соработна на МКЗ).

7. **Пошироки активности на ниво на кардиоваскуларна превенција.** Вклучување во превентивната програма на Министерство за здравство во примарната здравствена заштита, но и на секундарно ниво се едукации, едукативен материјал.
8. **Ревизија на Националната мрежа за третман на акутниот коронарен синдром** и организирање на мрежа со вклучување на регионалните центри во која активност пред се би била ангажирана Работната група за перкутани кардиоваскуларни интервенции.
9. **Зголемување на влијанието на здружението во воведување на нови лекови на позитивна листа, нови лабораториски анализи.**
10. **Поддршка од страна на здружението за воведување на нови метода** во институции кои ќе обезбедат кадар и опрема.
11. **Продолжување на водењето на постоечките регистри** (за венски тромбемболизам и атријална фибрилација) под поддршка на Здружението и отпочнување на нови.
12. **Подобрување на веб страната на здружението** (полнење на страната со материјал од работните групи, кардиолозите на иднината...). Поставување на линкови корисни за докторите од здружението.
13. **Формирање на списание за кардиологија, или излегување на примерок само со теми со кардиоваскуларна патологија** во веќе постоечките македонски часописи, после проценката на можноста за реализирање на истото.
14. **Соработка со Здружението на пациенти**, одржувања предавање, формирање на едукативен материјал достапен за пациентите. Формирање на дел на веб страната на здружението за информација на пациентите.
15. **Престојни промени**
 - a. **Ревизија и унапредување на Статутот од 2011**, особено во деловите за одговорноста и функцијата на телата на здружението.
 - b. **Правење на правилници според осознаената потреба**
 - c. **Предлог за почесни членови на здружението**

ЦЕЛИ

Македонското здружение по кардиологија има за цел:

- Да ја унапреди превенцијата, дијагнозата и третманот на кардиоваскуларните заболувања,
- Да го подобри научното разбирање за кардиоваскуларните заболувања преку континуирани едукации и усовршување на кадарот, согласно европските препораките за третман на кардиоваскуларните заболувања
- Да продолжи со добро воспоставената комуникација со телата на Европското кардиолошко здружение и со достоинственото претставување на македонската кардиологија во Европското здружение со учество на состаноци, анкети, регистри
- Да продолжи да се етаблира како важен фактор во донесување на значајни одлуки од областа на кардиоваскуларната медицина во Република Македонија, со оглед на вклученоста на сите релевантни стручњаци и експерти од областа на кардиологијата

Кандидатурата ја поднесувам поттикната од подршката од мојата матична Институција. Имено, од Директорот на Универзитетската Клиника за кардиологија се спроведе гласање за да се согледа подршката за функцијата Претседател на МКЗ на кандидатите на Клиниката. Од 43 доктори на Клиниката, гласаа 40, од кои 27 гласа за Проф.Е.Србиновска Костовска, 11 гласа за Проф. Љ. Георгиевска Исмаил, а 2 ливчиња беа неважечки.

Предлогот го прифатив исто така ценејќи дека долгогодишната функција Генерален секретар ќе ми овозможи брзо вклучување во активностите на Здружението, особено со Европското кардиолошко здружение и претходно воспоставената комуникација со повеќе здруженија, а моето искуство во реализирање на Конгреси, Школи, Состаноци ќе ми овозможи да одговорам на престојните активности на здружението.

Карактерните особини на едноставна комуникација со луѓето, отвореност, работливост, истрајност секако дека ќе ми помогне во реализирањето на програмата. Сметам дека овие карактеристики од најголем број на членови на Здружението во овој изминат период, како Секретар на Здружението, но и како доктор на Универзитетската Клиника за кардиологија ги осетиле и можат да ги потврдат. Тимот на двајца млади, современи и докажани кардиолози со многу позитивни карактерни особини ќе помогне да се реализира поставената мисија, визија и целите.

Воедно, морам да напоменам дека имам завршено неколку школи за лидерство кои исто така ќе ми помогнат во комуникациските вештини и водењето на здружението.

Определбата за продолжување на Европската насока на водењето на здружението, со работа во сите сегменти на кардиологијата ќе овозможи да ги реализирање на мисија, визијата и поставените цели.

Со почит,

Проф. Е.Србиновска Костовска